



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Бр.11-11
23.01.2014 година
Скопје

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7, а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Сл. Весник на РМ", бр.184/13), на барање бр.11-11 од 15.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 02-та седница, одржана на 20.01.2014 година, врз основа на заклучокот бр.02-425/7 од 21.01.2014 година, донесен на истата седница, на **ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен**, му ја издаде следната:

**ПОТВРДА ЗА
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.20**
на програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа

1. Регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси и тоа:

1.1 Програмски сервиси на странски радиодифузери					
Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	Sport Klub	српски	не	31.12.2014	не
2	Sport Klub +	српски	не	31.12.2014	не
3	SK Prime	српски	не	31.12.2014	не
4	Golf Klub	српски	не	31.12.2014	не
5	Fishing & Hunting	унгарски	не	31.12.2014	не
6	Ultra	српски	не	31.12.2014	не
7	Cinemia	српски	не	31.12.2014	не
8	Mini Ultra	српски	не	31.12.2014	не
9	IQS Live	српски	не	31.12.2014	не

2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за програмскиот сервис.
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање.
5. Примерок од Потврдата да се достави до:
 - Операторот на јавна комуникациска мрежа;
 - Секторот за спречување на пиратеријата и авторското право и сродните права;
 - Агенцијата за електронски комуникации на РМ;
 - Координативното тело за интелектуална сопственост при Влада на РМ.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги**

Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р